

СВЕТ НА ПРИВИЛЕГИИ НА АЕРОДРОМИ СО ТАВ “primeclass” СЕРВИСОТ

ТАВ “primeclass” е бренд на ТАВ Оперативни Услуги АД, во чија понуда влегува персонална асистенција и пречек како и услугите на оперативното работење во приватните патнички салони на аеродромите во Турција, Република Северна Македонија, Грузија, Тунис, Латвија, Саудиска Арабија, Хрватска, Германија.

Наша цел е да ја отстраниме вознемиреноста и стресот пред и после летовите и да заштедиме време со понуда на професионални привилегии на секој чекор, со што корисниците се чувствуваат посебни и згрижени за време на секоја етапа од нивното патување.

ТАВ “primeclass” ви ги нуди ВИП Услугите за патниците кои преферираат екстра комфорт и простор. Во нашата понуда оваа Услуга ја нудиме преку ВИП Терминалот (“primeclass” ВИП Услуги).



Ние нудиме решенија за сите Ваши потреби од една адреса.....

“primeclass” ВИП Услуга - Заминување преку ВИП ТЕРМИНАЛОТ

- ★ Нашата услуга започнува со пречек на нашите клиенти на влезот за заминување на ВИП Терминалот од страна на “primeclass” Агентот и портирот кој го превзема нивниот багаж.



- ★ Регистрација на патникот и багажот се извршува од страна на “primeclass” Агентот во Салонот.



- ★ “primeclass” Агентот асистира во извршување на пасошките и царинските формалности.



ТАВ “primeclass” Услугите... бидејќи секој момент од вашето време е драгоцен!

- ★ Во “primeclass” Салоните на ВИП Терминалот, каде што удобноста е приоритет, гостите можат да продолжат со својата работа на своите лаптопи поврзани со бежичен интернет и да уживаат во неограничена количина на освежителни пијалоци додека читаат весници или гледаат ТВ.



“primeclass” ВИП Услуга - Пристигнување преку “primeclass” ВИП ТЕРМИНАЛОТ

- ★ Нашата услуга започнува со пречек на нашите гости од страна на “primeclass” Агент и портир на самиот гејт или пред самиот авион.
- ★ Гостинот се превезува од воздухопловот до ВИП Терминалот со посебно возило заедно со “primeclass” Агентот и портирот.



- ★ Комплетната пасошка и царинска контрола се одвива со асистенција на “primeclass” Агентот во “primeclass” Салонот .

ТАВ “primeclass” Услугите ... бидејќи секој момент од вашето време е битен!

★ Багажот се носи и доставува во ВИП Терминалот од страна на нашиот портир.



★ Во “primeclass” Салоните, лицата во пречек и испраќање можат да уживаат во неограничена понуда на освежителни пијалоци, додека ги чекаат своите гости.



★ Нашата услуга завршува со превземање на гостите од страна на лицата во пречек.

***Сите овие привилегирани услуги се нудат единствено од
ТАВ “primeclass”!***